



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 23 декември 1999  
Скопје  
Број 82

Претплатата за 1999 година изнесува  
7.500 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1953.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките награди, што Собранието на Република Македонија, го донесе на седницата одржана на 17 декември 1999 година.

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.  
Број 07-4623/1  
17 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ

Член 1

Во Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89), во членовите 1, 3, 12 став 4, 16 став 5, 21, 22 и 23 зборот „Социјалистичка“ се брише.

Член 2

Во членот 3 алинеја 4 се менува и гласи:  
„за годишни остварувања во областа на публицисти-  
ката и новинарството.“

Член 3

Во членот 7 став 1 се менува и гласи:  
„Со наградата за публицистиката и новинарството  
се оддава признание за остварувања во овие области.“

Член 4

Во членот 17 став 2 зборовите: „Мито Хаџи Василев  
– Јасмин“ се заменуваат со зборовите: „од областа на  
публицистиката и новинарството“.

Член 5

Во членот 18 алинеја 4 се менува и гласи:  
„наградата од областа на публицистиката и новинар-  
ството на 17 февруари, Ден на македонското новинар-  
ство.“

Член 6

Во членот 19 алинеја 1 зборовите: „Републички ко-  
митет за култура“ се заменуваат со зборовите: „Мини-  
стерство за култура“, во алинеја 2 зборовите: „Репу-

блички комитет за наука, технолошки развој и инфор-  
матика“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за  
наука“, во алинеја 3 зборовите: „Републички комитет  
за образование и физичка култура“ се заменуваат со  
зборовите: „Министерство за образование“, а алинеја 4  
се менува и гласи:

„– за наградата од областа на публицистиката и но-  
винарството, Министерството за информации.“

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на  
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-  
донија“.

1954.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на  
Република Македонија, претседателот на Република  
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-  
блика Македонија издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за  
основното образование,  
што Собранието на Република Македонија, го до-  
несе на седницата одржана на 17 декември 1999 година.

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.  
Број 07-4624/1  
17 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за основното образование („Службен  
весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/  
96 и 35/97), во член 80 ставот 2 се брише.  
Ставот 3 станува став 2.

Член 2

Во член 80-ж ставот 2 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на  
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-  
донија“.

1955.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-**  
**ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО**  
**ОБРАЗОВАНИЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за средното образование, што Собранието на Република Македонија, го донесе на седницата одржана на 17 декември 1999 година.

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Број 07-4625/1  
17 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Саво Климовски, с.р.**

**З А К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО**  
**ОБРАЗОВАНИЕ**

## Член 1.

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), во член 31 ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

## Член 2

Во член 31-ж ставот 2 се брише.

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1956.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-**  
**ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за надворешно-трговското работење, што Собранието на Република Македонија, го донесе на седницата одржана на 17 декември 1999 година.

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Број 07-4635/1  
17 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Саво Климовски, с.р.**

**З А К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-**  
**НОТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО**  
**РАБОТЕЊЕ**

## Член 1

Во Законот за надворешно-трговското работење („Службен весник на Република Македонија“ број 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99 и 50/99), во членот 79 став 3 зборот „три“ се заменува со зборот „шест“, а по зборот „години“ се додаваат зборовите: „ако имаат вградено катализатор“.

## Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**Огласен дел**

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ**  
**РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14114/99 од 7.12.1999 година, на регистарска влошка бр. 02021998?-7-11-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со Законот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. од Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 29.

Основач: Влада на Република Македонија.  
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.33, 51.56, 52.47, 72.30, 72.60.

- Организира единствен информативен мрежен систем на сеопфатни информации на закони, подзаконски и други прописи и акти што се во сила во правниот систем на Република Македонија за потребите на органите на државната власт.

Надворешно работење: Дистрибуирање на Службеното гласило Службен весник на Република Македонија на странски државни органи, странски институти и институции и други странски правни лица.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Марија Лешохин, директор и одговорен уредник, ќе застапува и потпишува без ограничување.

Се брише од Судскиот регистар Ружа Зузаровска - директор и одговорен уредник на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ, ќе застапува и потпишува без ограничување.

Се запишува Марија Лешохин, директор и одговорен уредник на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. - Скопје, ќе застапува и потпишува без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42710)

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 210/99, на регистарска влошка бр. 03000462?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на ТП Трговец поединец Ангелчо Ванчо Ангелов ТП Кочани, ул. „Страшо Ербапче“ број 65.

Трговец поединец Ангелчо Ванчо Ангелов ТП Кочани со седиште на ул. „Страшо Ербапче“ број 65.

Дејноста на трговецот поединец се проширува за следната дејност и тоа: 52.22.

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 210/99.

(40797)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 772/99 на регистарска влошка бр. 03004673?-8-12-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на доо со ЗТД на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги „БАМБИ – ПРОЕКТ“ ДООЕЛ ул. „Пролетерски бригади“ бр. 10, Кочани.

Единствен основач е: Блага Минова од Кочани.

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт на стока и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стока.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 772/99.

(40804)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Крива Паланка, со решение Зг.бр. 9/99 од 3.08.1999 година, го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Крива Паланка, се запишува здружение со име Здружение на пензионери "Крива Паланка" - Крива Паланка, под Рег.бр. 18/99 година.

Друштвото има за цел развивање активности за организирање остварување на правата на членовите - корисници на пензија, развивање на демократските односи меѓу членството и други прашања од интерес на своите членови.

Седиштето на здружението е во Крива Паланка, ул. "Никола Тесла" бб.

Овластено лице кое ќе го претставува и застапува Здружението на пензионери "Крива Паланка" во правниот промет и спрема трети лица е Славко Стојановски Претседател на здружението.

Од Основниот суд во Крива Паланка. (42856)

Основниот суд во Крива Паланка, со решение Зг.бр. 13/99 од 13.09.1999 година, го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Крива Паланка, се запишува здружение со име Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија - Здружение на инвалиди на трудот од Крива Паланка, под Рег.бр. 5/99 година.

Здружението има за цел согледување на целокупната проблематика поврзана со квалификација, доквалификација, рехабилитација, вработување и интеграција на инвалидите на трудот во општината, како и организирање и дејствување на здружението заради заштитата на поединечните и посебни интереси на секој негов член.

Седиштето на здружението е во Крива Паланка, ул. "Никола Тесла" бб.

Овластено лице кое ќе го претставува и застапува Сојузот во правниот промет и спрема трети лица е Стојановски Серафин од Крива Паланка.

Од Основниот суд во Крива Паланка. (42859)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението з.г. бр.891/99 од 22.10.1999 година го запиша следното:

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 531 се запишува здружението на граѓани Центар за боречки спортови „БУДО КАН“ – Скопје со седиште во Скопје во ОУ „Коле Неделковски“.

– Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Муарем Емини од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и унапредување на спортот, грижа за квалитетот на своите членови и нивно учество на сите натпревари и манифестации, грижа за објектите во која ја одвива својата дејност-тренингот, грижа за унапредување на здравствената заштита на спротистите, учествува и организира државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер како и развива соработка со сите клубови во државата.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22. 10. 1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41914)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението з.г. бр.82/99 од 19.10.1999 година го запиша следното:

I. Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 70 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација „РОНКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КОНСАЛТИНГ“ со седиште во Беркли Калифорнија – САД.

– Седиштето на подружницата на странската организација „Ронко Здружение за консалтинг“ е во Скопје на ул. „Дане Крапчев“ бр. 18.

– Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација „Ронко Здружение за консалтинг“ од САД во Република Македонија е г.Артур Џон Фланаган, државјанин на САД.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација во Република Македонија ќе се однесува на обезбедување на неопходна потребна помош во областа на финансиските и менаџмент консултации, поддршка на постоечките и развој на нови деловни врски со постоечките претпријатија, подготовка на договори за менаџмент услуги за компаниите во Македонија, презентација и промоција за проектот и услугите како и соработка со македонски претпријатија за деловни активности.

– Подружницата на странската организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.10.1999 год., и ќе трае до завршување на потребата од нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41915)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението з.г. бр.846/99 од 21.10.1999 година го запиша следното:

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 528 се запишува здружението на граѓани Здружение на овластени ревизори на Република Македонија со скратено име „ЗОРРМ“ со седиште во Скопје на ул. „Крсте Мисирков“ б.б.

– Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател проф. д-р Блажо Недев од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој и унапредување на ревизорската професија, почитување на кодексот на етика за професионалните сметководители на меѓународната федерација на сметководители, издавање на ревизорски стандарди, организирање стручни трибини и симпозиуми за членовите од непрофитен карактер како и соработка со други здруженија и сојузи во земјата и странство од областа на ревизијата, сметководството и финансиите.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21. 10. 1999 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41916)

Основниот суд во Струга со решение Рег. згф. бр. 53/99 од 01.12.1999 година во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации на овој суд го запиша Здружението на граѓани со име: Хуманитарно здружение на жени „Ауреола“.

Седиштето на здружението се наоѓа во Струга на ул. „Боро Шаин“ бр. 29.

Цел на здружението е остварување на хуманитарни, образовни, социјални, економски, културни права и интереси, едукација на жените, давање помош на хендикепирани лица, заштита и јакнење на улогата на жената и нејзино активно вклучување во општествените процеси, како и реализирање на другите права врз основа на Уставот и Законот.

Од Основниот суд во Струга. (42404)

Основниот суд во Крушево, со решението Рег. Згф. бр. 27/99 од 03.12.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под реден број 27 Здружението под име: Друштво за планинарски спортови „Крушево“ – Крушево, со седиште во Крушево на ул. „Коча Миленку“ бр. 42-а, а ќе делува на територијата на Република Македонија.

Лице овластено да го застапува Здружението е: Мики Хасаноски, од Крушево, претседател на Друштвото.

Здружението е од областа на спортот и рекреацијата во кое доброволно, слободно и на рамноправни основи се здружуваат граѓани заради афирмација, спортот и рекреацијата.

Здружението се стекнува со својство на право лице со денот на уписот во Регистарот.

Од Основниот суд во Крушево. (42621)

Со решението Згф. бр. 45/99 од 26.10.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 45 за 1999 година се запишува:

– Спортско риболовно друштво Злетовица – Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр.21, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (42642)

Со решението Згф. бр. 100/99 од 18.10.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 100 за 1999 година се запишува:

– измени и дополнувања на статутот на здружението на граѓани со име Асоцијација за историја на медицината во однос на називот на здружението кое сега ќе гласи: Македонска асоцијација за историјата на медицината – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Христијан Карпош“ бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (42643)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 246/99 од 15.12.1999 год. над ПП „Менто-комерц“ од Битола ул. „Димче Лахчански“ бр. 70/4, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-22160 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (42680)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 56/99 од 15.12.1999 год., над ТУП „Фурте-компани“ од Битола ул. „Васко Карангелевски“ бр. 4/43, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-75761 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (42681)

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 21/99 од 15.12.1999 год., над стечајниот должник производно трговско услужно претпријатие „Клиако“ увоз-извоз – Охрид, со жиро сметка 41000-601-45447 при ЗПП-Охрид, отвори стечајна постапка но истата не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Охрид. (42682)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр.22/99 од 15.12.1999 год., над должникот ППТУ „Техно-Охрид“ Охрид, ул. „Димитар Влахов“ бр. 13, со жиро сметка бр. 41000-601-43968 при ЗПП-Охрид, отвори стечајна постапка но истата не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Охрид. (42683)

Во Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 107/99 од 8.12.1999 отворена е стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за промет и услуги „Феникс“ експорт-импорт Прилеп ПО со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 3/19 во Прилеп запишано во регистарска влошка бр. 1-2111 Битола со решение Срег. бр. 1970/90 од 27.12.1990 во Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-6553 при ЗПП-Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (42684)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 110/99 од 10.12.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство трговија на големо и мало „Давро промет“ експорт импорт – Прилеп со ПО со седиште на улица „Андон Слабејко“ 134 во Прилеп запишано во регистарска влошка бр. 1-15454 со решение Срег. 5018/94 од 27.12.1994 година во Окружниот стопански суд во Битола со жиро сметка 41100-601-30715 при ЗПП-Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (42685)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 66/99 од 9.12.1999 година, поведе претходна постапка на постапката за утврдување на причини за отворање на стечајна постапка над должникот ОП Сувенир, ЦО Самоков – Самоков со жиро сметка 41101-601-2297 ЗПП Македонски Брод. За стечајна судија се одредува Миле Ангелески.

ски судија во Основниот суд Кичево и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка за ден 25.1.2000 година со почеток во 12 часот во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (42686)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1079/99 од 25.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „АДА“ д.о. Скопје, ул. „Разловечко востание“, бр. 12/3-18, со жиро сметка 40120-601-286814.

За ликвидатор се определува лицето Славица Димитрова, со стан на ул. „Разловечко востание“ бр. 12/3-18.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42519)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 848/99 од 16.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „Интер-МАК“, ул. „Август Цесарец“ бр. 5/5-15, со жиро сметка 40100-601-246463.

За ликвидатор се определува лицето Нестор Димовски, со стан на ул. „Франце Прешерн“ бр. 4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42522)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1057/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, шпедиција и услуги „ЛЕ-ДИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 6-2/13, со жиро сметка 40100-601-234887.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, со стан на ул. „Битпазарска“ бр. 60.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42526)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1014/99 од 05.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „М-ТРЕЈД“ д.о. увоз-извоз Скопје, ул. „519“ бр. 112, со жиро сметка 40110-601-26469.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, со стан на бул. „АСНОМ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42527)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1020/99 од 25.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЖИС“ д.о.о. Скопје, ул. „Ловкенска“ бр. 5/5, со жиро сметка 40100-601-207751.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, со стан на ул. буле. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42528)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1105/99 од 08.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и службно претпријатие „РЕКОРД ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Петре Филиповски Гарката“ бр. 11, со жиро сметка 40110-601-103449.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, со стан на ул. бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42529)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1222/99 од 13.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за економско-комерцијален сервис „ЕККО-S“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. 1469/4-6, со жиро сметка 40110-601-78672.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“

до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42563)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 641/99 од 20.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг и трговија „ЕЛТЕКС – ИНЖИНИРИНГ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, со стан ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 22-12, со жиро сметка 40100-601-196808.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15, тел: 526-250.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42569)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 933/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги „ФЕЛИС“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Видо-Смилевски – Бато“ бр. 41/87, со жиро сметка 40100-601-374067.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодевски со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42570)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 758/99 од 27.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија „ПЕЈОМ“ ц.о. извоз-увоз Скопје, бул. „ЈНА“ бр. 28/1, со жиро сметка 40100-601-62072.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодевски со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42571)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 995/99 од 23.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, туристички и други услуги „ВОДЕН“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Петар Делан“ бр. 1-2/5, со жиро сметка 40100-601-234588.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодевски со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42572)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 555/99 од 05.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво и трговија „МАСТЕР МОНТ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Црноризец Храбар“ бр. 6а, со жиро сметка 40100-601-406859.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодевски со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42573)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 997/99 од 07.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ОТО-ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „190“ бр. 3, со жиро сметка 40100-601-200259.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42574)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 998/99 од 07.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие на големо и мало „РОЈАЛ ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, со стан на ул. „190“ бр. 3, со жиро сметка 40100-601-268485.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-

вањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42575)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 955/99 од 01.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија „ТЕСЛА ЕЛЕКТРОНИК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Алекса Дундик“ бр. 736, со жиро сметка 40100-601-333810.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодоевски со стан на „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42576)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 568/99 од 05.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет „АВЕРС“ д.о.о. Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 9/20, со жиро сметка 40100-601-33070.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодоевски со стан на „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42577)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 671/99 од 08.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно претпријатие „ВИСС“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 11-1/28, со жиро сметка 40100-601-358652.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодоевски со стан на „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42578)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 638/99 од 20.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „МАК-ВИЛ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Карл Либниут“ бр. 86, со жиро сметка 40110-601-375977.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодоевски со стан на „Беровска“ бр. 2-2/15, тел: 526-250.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42579)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1013/99 од 21.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало „Д и Д“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Разловечко востание“ бр. 2-2-7, со жиро сметка 40120-601-303335.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава:

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42580)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 952/99 од 07.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „СУПЕР – КОМПАНИ“ д.о. Скопје, ул. „Дижонска“ бр. 11, со жиро сметка 40100-601-382151.

За ликвидатор се определува лицето Садики Насри, со стан на ул. „Дижонска“ бр. 11.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава:

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42595)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Најдоска Блага од Прилеп ул. „Раде Иваноски“ број 5 врши продажба на својот недвижен имот-нива заведен во ПЛ број 637 за Катастарска општина Селце број на парцела 1390/2 место викано „Гумушица“, нива класа 4 со вкупна површина 3056 м<sup>2</sup>, а продажната цена изнесува 70.000 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески улица „Андон Слабејко“ број 8, Прилеп. (42651)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: катастарска култура нива во место викано „Гладно Поле“ на КП бр. 893 во вкупна површина од 14323 м<sup>2</sup> класа 3 за КО Галичани, сопственост на: Петрески Методија од Прилеп, ул: „Александар Македонски“ бр. 204, Петрески Илија од Прилеп, ул: „Александар Македонски“ бр. 204, Петрески Цветко до Прилеп, ул: „Сава Ковачевик“ бр. 34 и Петрески Петре од Прилеп, ул: „Сава Ковачевик“ бр. 36 за цена од 52.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка Горѓиоски“ 66. (42652)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една идеална половина) од КП. бр. 170 на м.в. „Ограде“, нива 5 класа, во површина од 1935 м<sup>2</sup> опишано по ПЛ.бр. 376 на КО Гајре и КП. бр. 669 на м.в. „Село“, под објект во површина од 108 м<sup>2</sup> и двор во површина од 347 м<sup>2</sup> опишано по ПЛ.бр. 459 на КО Гајре, за цена од 30.000,00 денари сопственост на Асани Сали Цемаил од с. Гајре-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (42653)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 544 на м.в. „Ограде“, нива 3 класа, во површина од 1581 м<sup>2</sup> опишано по ПЛ. бр. 304 на КО Цепчиште, за цена од 60.000,00 денари сопственост на Димовски Драгов Димитрије од Тетово, ул. „И.Р. Лола“ бр. 198.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (42654)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 7592/4 на м.в. „Деребој“, нива 3 класа, со површина од 1950 м<sup>2</sup>, на КО Тетово, опишано по ПЛ. бр. 6208 за цена од 100.000,00 денари сопственост на Усеини вл. Шефкет Арифџе од Тетово ул. „130“ бр. 38.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (42655)

Се продава земјоделско земјиште во КО Раштани, сопственост на Недева Лилјана од Велес, нас. Тунел број 3/2/3 и тоа 1/7 идеален дел од култура нива, класа 3, КП 445, план 5, скица 18, површина 4.000 м<sup>2</sup>, викано место „Село ливаге“ и 1/7 идеален дел од култура нива, класа 6, КП 445, план 5, Скица 18, површина 6.685 м<sup>2</sup>, викано место „Село Ливаге“ заведени во поседовен лист број 362 за КО Раштани.

Наведениот имот се продава за цена од 1,5 Г.М. по 1 м<sup>2</sup> во денарска проивредност.

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава.

Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“ до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (42656)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП. Бр. 590, пл/ск3/9 на м.в. „Поле“, нива, класа 3, во пов. 200 м<sup>2</sup>, сопственост на Трлески Зоран за продажна цена во 15.700,00 (петнаесет илјади и седумстотини денари).

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ број 13-Кичево. (42657)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП. Бр. 8782, пл/ск3/14 намв. „Странка“, нива, класа 7, во пов. 2612 м<sup>2</sup>, сопственост на Милошевски Ангелко, Милан, Живко, Гоце, Спаса и Иван за продажна цена во 31.500,00 (триесет и една илјада и петстотини денари).

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ број 13-Кичево. (42658)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП. Број 309/2, план/скица 3/5 на место викано „СЛОГОВИ“, нива, класа 1, во пов. 3968 м<sup>2</sup>. Недвижниот имот кој се продава е евидентиран во поседовен лист број НОВ/99 за КО-Србјани, чиј продавачи се Стојановска Дивна, Зоран и Златков Емилија по 1/3 (една третина) идеален дел, за купопродажна цена од 17.000 ДМ (седумнаесет илјади западно германски марки).



Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санџе Штерјоски“ број 13-Кичево. (42659)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 787-нива, план 5 скица 20 мв. „Себарник“ со површина 5397м<sup>2</sup>, заведено во ПЛ 637 за КО Д. Којнаре, сопственост на Николик Драгољуб, Николик Божа и Николик Небојша, за цена до 3.000 ДЕМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ бр. 18 во Куманово. (42661)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: идеална 1/6 (една шестина) од КП бр. 679/10, план 7, скица 14, во в.м. „Средњи Расје“, нива од 5 класа во површина од 4000 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 365 за КО Биљановце и идеална 1/3 (една третина) од КП бр. 679/18, план 7, скица 14, во в.м. „Средњи Расје“, нива од 5 класа во површина од 150 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 621 за КО Биљановце, сопственост на Наумовски Блашко од Куманово, ул. „Народна Революција“ бр. 173.

Се повикуваат сосопствениците и соседите-граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ б.б. (42662)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: неплодно на КП 669 дел 1 на место викано „Село“ во површина од 1498 м<sup>2</sup>, ливада на КП 796 дел 3 на место викано „Скочино“ кл. 6 во површина од 1895 м<sup>2</sup>, нива КП 991 на место викано „Скочино“ кл. 8 во површина од 3963 м<sup>2</sup>, нива на КП 1441 дел 2 на место викано „Бранеинца“ кл. 4 во површина од 1323 м<sup>2</sup>, нива на К.П. 1444 дел 2 на место викано „Бранеинца“ кл. 1 во површина од 4313 м<sup>2</sup>, ливада на КП 1546 дел 2 на место викано „Пречни разори“ кл. 4 во површина од 2092 м<sup>2</sup>, нива на КП 1584 дел 3 на место викано „Глогче“ кл.3 во површина од 3096 м<sup>2</sup>, нива на КП 1584 дел 4 на место викано „Глогче“ кл. 3 во површина од 626 м<sup>2</sup>, под двор на КП 641 дел 3 на место викано „Црква“ во површина од 500 м<sup>2</sup>, под објект на КП 641 дел 3 на место викано „Црква“ во површина од 144 м<sup>2</sup> и овошна градина на КП 641 дел 3 на место викано „Црква“ кл. 3 во површина од 1705 м<sup>2</sup>, сите заведени во ПЛ бр. 595 за КО Грнчари, сопственост на продавачите Асани Меммиш Мукадес од с. Грнчари-Ресен, Халими Меммиш Неџмие од с. Наколец-Ресен и Муфтари Меммиш Наџие од с. Грнчари-Ресен и тоа по 1/3 (една идеална третина) за цена од 2.869.569,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-

ственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67, Ресен. (42668)

Се продава земјоделско земјиште и тоа две идеални полови од по 50/415 од овошна градина на КП 422 дел на место викано „Село“ класа 5 во површина од 1159 м<sup>2</sup>, заверен во ПЛ бр. 230 за КО Стење, сопственост на продавачот Ѓорѓиевски Нанчов Никола од с. Стење-Ресен и тоа 200/415 за цена од 307.200,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ресен. (42670)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на КП 716 на место викано „Дивоно“ во површина од 5646 м<sup>2</sup>, заверен во поседовен лист бр. 714 за КО Подмочани, сопственост на продавачот Шушевски-Николов Здравко од Скопје, со постојано место на живеење во Скопје, на ул. „Бранислав Нушиќ“ 8/4-12 за цена од 221.888,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ресен. (42671)

Тризагароски Ѓорѓи од Прилеп ул. „Борка Јовчески“ број 7, врши продажба на својот недвижен имот-нива заведен во имотен лист број 1812 за Катастарска општина Варош, број на парцела 3067 место викано „Разлешиште“, нива класа 2, со вкупна површина 4787 м<sup>2</sup>, а продажната цена изнесува 50.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Р Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески ул. „Андон Слабејко“ број 8, Прилеп. (42672)

Се продава земјоделско земјиште во вкупна површина од 10780 м<sup>2</sup> во КО Стојаково и тоа: КП.бр. 71 во м.в. „Сливки“ нива кл. 1 од 1600 м<sup>2</sup>, КП.бр. 73 во м.в. „Сливки“ нива кл. 1 од 3840 м<sup>2</sup>, КП.бр. 74 во м.в. „Сливки“ нива кл. 1 од 775 м<sup>2</sup>, КП.бр. 76 во м.в. „Сливки“ нива кл. 1 од 2020 м<sup>2</sup>, КП.бр. 79 во м.в. „Сливки“ нива кл. 1 од 1155 м<sup>2</sup>, КП.бр. 80 во м.в. „Сливки“ нива кл. 1 од 885 м<sup>2</sup>, КП.бр. 95 во м.в. „Сливки“ нива кл. 1 од 505 м<sup>2</sup>, за цена од 400.000,00 денари, сопственост на Ѓокиќ Радослав од Стојаково.

Се повикуваат соседите, чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа

понуѓа. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иван Карајанов ул. „Маршал Тито“ бр. 79/2, Гевгелија. (42673)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство внатрешна и надворешна трговија "ПРЕМИТ" доо Скопје". (43052)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за производство трговија и услуги "Пиколо пер" доо Скопје". (43053)

Тркалезен печат под назив: "Република Македонија Министерството за финансии Управа за јавни приходи Дирекција во Велес 1". (42989)

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.108138, издаден од УВР - Скопје на име Имери Сулејман, с. Љубин, Скопје. (42706)

Пасош бр.517068/5, издаден од УВР - Тетово на име Фазли Камил, с. Шипковица, Тетово. (42708)

Пасош бр.68057/5, издаден од УВР - Скопје на име Исмаил Зибири, с. Батинци, Скопје. (42805)

Пасош бр.77370/7, издаден од УВР - Скопје на име Ридван Јонузи, с. Буковиќ, Скопје. (42810)

Пасош бр.827717/6, издаден од УВР - Тетово на име Ибиши Медди, с. Ларце, Тетово. (42830)

Пасош бр.536364/4, издаден од УВР - Скопје на име Скендер Хаџити, ул. "С" бр.70, с. С. Коњари, Скопје.

Пасош бр.746527/5, издаден од УВР - Скопје на име Николиќ Владимир, ул. "Т. Пановски" бр.1/4-5, Скопје.

Пасош бр.971300/97, издаден од УВР - Тетово на име Абази Шериф, с. Каменане, Тетово. (42848)

Пасош бр.192995/95 на име Абази Зулгани, с. Боговиње, Тетово. (42849)

Пасош бр.1079758/98, издаден од УВР - Тетово на име Мехмеди Хасиме, ул. "146" бр.84, Тетово. (42850)

Пасош бр.959077/97, издаден од ОВР - Струга на име Попоски Танас, ул. "Димитар Влахов" бр.20, Струга

Пасош бр.1044154 на име Бинардиу Антигона, Дебар.

Пасош бр. 760973, издаден од УВР - Куманово на име Стефановски Виктор, с. Режановце, Куманово. (42885)

Пасош бр.115 на име Сакили Авни, ул. "Црнотравска" бр.90, Куманово. (42888)

Пасош бр.0488873 на име Поцев Томе, ул. "15 Корпус" бр.50, Радовиш. (42890)

Пасош бр.0510840, издаден од ОВР - Веница на име Вангеловски Димче, с. Градец, Веница. (42959)

Пасош на име Алији Раим, с. Г. Седларце, Тетово.

Пасош бр. 0585922/95, издаден од УВР - Гостивар на име Гафури Агим, с. Неготино, Гостивар. (43044)

Пасош бр.1288058/99, издаден од УВР - Скопје на име Салији Елизабета, ул. "Ј. Лукровски" бр.5/1-19, Скопје.

Пасош бр.1302438/99, издаден од УВР - Скопје на име Салији Шаип, ул. "Ј. Лекревски" бр.5/1-19, Скопје.

Пасош бр.1298946/99, издаден од УВР - Гостивар на име Максуги Јетмире, ул. "Београдска" бр.47, Гостивар.

Пасош бр.930301/96, издаден од УВР - Скопје на име Деан Георгиевски, ул. "М. Ацев" бр.167/1-6, Скопје.

Пасош бр.1226553/99, издаден од УВР - Куманово на име Муса Ебиби, с. Романовце, Скопје. (43067)

Пасош бр.0572428, издаден од УВР - Скопје на име Илази Измет, с. Сарај, ул. "М. Тито" бр.60, Скопје.

Пасош бр.0430902, издаден од УВР - Скопје на име Елези Абедин, ул. "Ц. Димов" бр.138, Скопје. (43075)

Пасош бр. 1086035/98, издаден од УВР - Скопје на име Валентин Баловски, с. Вучидол, Скопје. (43131)

Пасош бр.018603 на име Горенца Вејсел, Дебар. (43142)

Пасош бр.018602 на име Горенца Абибе, Дебар. (43143)

Пасош бр.1147133, издаден од УВР - Кочани на име Апостолов Стојчо с. Зрновци, Кочани. (43144)

Пасош бр.1165053 на име Атанасов Панчо, с. Муртино бр.111, Струмица. (43145)

Пасош бр.272148, издаден од УВР - Охрид на име Каленоска Габриела, бул. "Туристичка" бр.12-5/3, Охрид.

Пасош бр.675548, издаден од УВР - Охрид на име Симоноска Аспасија, ул. "7 Ноември" бр.10/1, Охрид.

Чекови од бр.781619 до 781632, од тековна сметка бр.8946974, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Дубровски Георги, Скопје. (42881)

Чекови бр.778811 и 778812, од тековна сметка бр.69898-06, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Василевска Василија, Скопје. (43065)

Работна книшка на име Рибарски Стојан, ул. "Б. Миладинови" бр. 23, Штип. (42908)

Работна книшка на име Влахов Гоце, ул. "Х. Карпош" бр.65, Штип. (42909)

Работна книшка на име Мицеска Слободанка, ул. "Г. Петров" бр.6/5, Прилеп. (42910)

Работна книшка на име Стојчевски Васил, Куманово.

Работна книшка на име Кузманоски Игор, Охрид.

Работна книшка на име Костадинова Танка, с. Калугерица, Радовиш. (42944)

Работна книшка на име Ахмеди Мустафа Гзим, с. Арангел, Кичево. (42945)

Работна книшка на име Бајрами Адем, с. Селце, Тетово. (42946)

Работна книшка на име Стеванка Петковска, ул. "П. Пчински" бр.8, Битола. (42962)

Работна книшка на име Агими Адил, с. Радолишта, Струга. (42963)

Работна книшка на име Никола Младенов, Скопје.

Работна книшка на име Илази Измет, Скопје. (43055)

Работна книшка на име Илази Селбиназе, Скопје.

Чековна картичка бр.0200154158, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Родма Мазенкоска, Скопје. (43049)

Свидетелство за 8 одделение на име Бошкова Адријана, ул. "Косовска" бр.275, Штип. (42948)

Свидетелство за 4 година на име Ваканска Даниела, Радовиш. (42950)

Свидетелство за 8 одделение на име Мицкоска Јулијана, с. Русјаци, Македонски Брод. (42951)

Свидетелство за 8 одделение на име Христина Јованова, с. Зрновци, Кочани. (42952)

Свидетелство за 6 одделение на име Зекирова Елвиза, с. Тработивиште, Делчево. (42953)

Свидетелство за 8 одделение на име Зибири Шерифи, с. Стримница, Тетово. (42954)

Свидетелство за 8 одделение на име Кадри Јусуф, с. Седларце, Тетово. (42955)

Свидетелство за 8 одделение на име Хиве Гарипи, Тетово. (42956)

Свидетелство за видаро-фасадер на име Салиу Керам, с. Жировница, Гостивар. (42964)

Свидетелство за 1 година на име Алији Назлиша, Гостивар. (42965)

Свидетелство за положен испит, издадено од ДУЦ "Димитрије Туцовиќ" Скопје на име Ајановски Христо, Скопје. (43130)

Диплома за завршено средно образование на име Кузески Даниел ул. "Едвард Кардел" бр.490, Струга.

Диплома, издадена од Тех. училиште "Наце Бугони" - Куманово на име Јашари Абдулкерим, с. Ропалце, Куманово. (43002)

Уверение за завршено за бравар во Делчево на име Тасев Љупчо, с. Подареш, Радовиш. (42957)

Чекови од бр. 4334069 до 4334080 од бр. 4334083 до 4334086, бр. 4800544 од бр. 4800547 до 4800553, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Арсов Љупчо, ул. "Маршал Тито" Б2/46, Кочани. (42853)

Чекови од бр. 02471051 до 2471060 и од бр. 3592829 до 3592835 на име Георгиевска Љубица, Кеј "9-ти Септември" бр.70/4, Прилеп. (42961)

Избирачка легитимација на име Томоски Јован, Тетово. (42958)

Избирачка легитимација на име Лума Шефки, Тетово. Избирачка легитимација на име Љума Љатифе, Тетово. (42971)

Избирачка легитимација на име Тахири Фехиме, Гостивар. (42973)

Избирачка легитимација на име Абдули Селатин, Тетово. (42975)

Избирачка легитимација на име Абдили Нафије, Тетово. (42977)

Избирачка легитимација на име Нухији Нухи, Тетово. Избирачка легитимација на име Станислав Божиноски, Прилеп. (42980)

Договор за акции бр.3855/1 од 12-06-1998 год., издаден од Р. Ж. "Скопје" на име Филиповски Дано, Скопје.

Решение бр.12-1909, издадено од С О Центар - Скопје на име Поповски Томе, Скопје. (43072)

Решение бр.1207-1041, издадено од Министерство за трговија - Скопје на име "Интермак Лимитед" претставништво, Скопје. (43118)

Чекови од бр. 466454 до 466463 и од бр. 4888321 до 4888325, од тековна сметка бр.11684830, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костадинова Благојка, Скопје. (42707)

Чекови од бр.451654 до 45165 и 375104, од тековна сметка бр.386372, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Красник Лјеман, Скопје. (42803)

Чекови од бр. 3801540 до 3801556, 3145118, 277613, 2158158, 333327, 3801537 и 3801538, од тековна сметка бр.3717653, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ангелко Горчев, Скопје. (42811)

Работна книшка на име Димовска Оливера, Скопје. Работна книшка на име Димовски Тони, Скопје. (42702)

Работна книшка на име Екрем Кадри, Скопје. (4274) Работна книшка на име Спасовски Љупчо, Скопје.

Потврда за АДР дозвола бр.18, издадена од Министерство за сообраќај и врски - Скопје на име Стамнов Ѓорѓи, Гевгелија. (42843)

Решение уп. бр.12-6634, издадено од С.О. Центар - Скопје на име Атанасовска Маргарета, Скопје. (42847)

**Се огласуваат за неважни следните избирачки легитимации на име:**

Милошески Милош, Пупуноски Војне, Димовски Раде, Димоски Борис, Димовска Цветанка, Ацеска Трајана, Цветкоски Милан, Цветкоска Ленка, Цветкоски Игор, Синадиновска Трајанка, Синадиновски Мире, Јан-

коски Благоја, Јанкоска Лилјана, Боцески Зоранчо, Пашесју Нукирад, Боцеска Васе, Илиески Ицко, Георгиевски Велко, Георгиевска Калина, Илиоска Роза, Мефайлоска Лебиш, Мемишоска Мемила, Николоски Горан, Петреска Васка, Илијески Благоја, Кочоска Ленче, Кочоски Благоја, Жереска Душанка, Имероска Наифе, Имероски Кадридемаил, Имероска Лисера, Самилоска Сабихана, Кангуроска Елдијана, Амедоски Илија, Амедоска Мукадесе, Веселоски Сафет, Амедоски Даниел, Ризоска Сребра, Јусуфоски Неврис, Талеска Менка, Сулејманоски Асан, Козароски Цане, Ацеска Драгица, Најдоски Ристо, Талески Сашо, Маркоска Крстана, Маркоски Славчо, Маркоска Спасија, Стојаноска Тања, Белистојаноска Габриела, Костадиновска Олгица, Анчески Коле, Трајкоски Киро, Велески Миле, Здравеска Виолета, Димоска Марија, Димоски Живко, Цветаноски Димитрија, Стеваноски Ристе, Веселоска Милет, Адамчески Тони, Адемческа Маргарита, Балиоски Бајрам, Арзија Јашароска, Раифоска Алзер, Шакироски Северцан, Вејзировиќ Азамина, Јашароски Ваид, Бајрамоска Биноска, Еленовска Калина, Димоски Борис, Срчески Рубинчо, Наумоски Никола, Шукри Јашароски, Алит Халидоски, Костадиновски Васил, Екрем Рустемоски, Неире Халидоска, Милеска Зора, Бајрамоски Ерхан, Балиоска Назире, Котески Петар, Халиловиќ Омер, Здравкоски Злате, Здравкоска Вера, Пинов Ристо, Коњарска Марија, Ристеска П. Грозда, Ристески Т. Љубе, Хари Јашароски, Мантароска Марга, Касниоска Роза, Стојаноска Славка, Стојаноски Алексо, Халиловиќ Мерсада, Гајдоски Марјан, Абдулоска Ѓула, Абдулоски Фадил, Димеска Евросима, Димоска Жаклина, Иваноска Слободанка, Иваноска Валентина, Иваноска Софија, Јованоска Виолета, Таироска Мукадес, Ибоска Недиме, Ибески Назмија, Тафоски Јакуп, Костоски Стеван, Јусуфоски Садет, Талеска Љуба, Музафер Халидоски, Кани Еминоски, Селвије Илиоска, Гулген Усеиноска, Максуре Рушибоски, Мустафа Рушитоски, Трејкоски Зоре, Илиоски Симе, Илиоска Мариче, Неделкоска Верка, Шуковски Блаже, Петреска Нада, Даркоски Спасе, Даркоска Грозда, Рајчиноски Бранко, Неире Јашароски, (40014/IV)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија – Скопје објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-126/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕРИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-/99 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

Резервни делови за булдозери Дресер и Стлова Вола ТД 25 Г во се према тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

## 2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

2.1. Резервните делови се за Подружница „РЕК Битола“ и „РЕК Осломеј“.

## 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

3.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки – ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Битола, РЕК Осломеј, сите цени треба да бидат изразени во УСД.

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда – делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

## 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

## 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

5.1. Цена – 50 поени

5.2. Начин на плаќање – 20 поени

5.3. Рок на испорака – 30 поени

## 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.01.2000, во 11 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документација, нема да се разгледуваат.

6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. „11 Октомври“ бр. 9 Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. „Е.С.М.“ Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

Комисија за јавни набавки

## СОДРЖИНА

	Страна
1953. Закон за изменување и дополнување на Законот за републичките награди . . . . .	5017
1954. Закон за изменување на Законот за основното образование . . . . .	5017
1955. Закон за изменување на Законот за средното образование . . . . .	5018
1956. Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешно-трговското работење . . . . .	5018
<b>Меѓународни договори</b>	
57. Закон за ратификација на Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозеани диви животински и растителни видови . . . . .	1-116